



ТЕРМИНАТОР СО ФИНИ МАНИРИ

Со желба на што подобар начин да потсетуваат на златната ера на "мускулестите" автомобили, неодамна инженерите од "Ford" го претставија ексклузивниот концепт модел со интересно име "interceptor". Покрај изгледот, најновиот концепт модел и технички потсетува на славните модели од историјата на автомобилизмот. Под предната

хауба се наоѓа големиот V8 мотор, развиен на база на силниот осумцилиндраш, кој го движи серискиот "mustang GT", но работната зафатнина му е зголемена на пет литри, ослободува 400 коњски сили, а троши еколошки етанол. Засега "interceptor" се води како концепт модел, но во "Ford" не ја негираат можноста за негово сериско производство.



ОСВЕЖУВАЊЕ ОД СКАНДИНАВИЈА

Моделот на "SAAB", 9-7X, за домашните купувачи претставува најпријатно освежување во SUV сегментот на пазарот. Потпирајќи се на многу механички делови од американскиот роднина од "General Motors", моделот 9-7X, благодарение на шведскиот ре-тјунинг се претстави како целосно оригинално возило.



Сродноста со лимузината на "SAAB", ги открива сличностите во ентериерот, посебното место каде што се наоѓа контакт бравата. Скандинавскиот дизајн и високиот квалитет се вклопени со доволно силниот мотор и автоматскиот менувач со, за жал, четири степени на пренос. Благодарение на големиот обртен момент, во однос на забрзувањето "SAAB" не заостанува зад ривалите.

110 кс. Без оглед на тоа што е дизел, Mini D ќе има спортска природа, која е карактеристика на повеќето автомобили со ова име. Но, освен спортските перформанси, ова ќе биде и најекономичната и една од најчистите верзии. Производителот најавува потрошувачка од 4,6 литри на 100 километри, со емисија на јаглероден диоксид (CO₂) од 118 г/км. Помала потрошувачка е најавена и за Mini One, односно 6,8 литри на 100 километри. Двете верзии ќе имаат и модернизирани каросерија. Стандардно ќе се вградува шестостепен менувач, а како опција ќе биде понуден и шестостепен автоматски, со Steptronic функција, односно со команди на управувачот.

Наскоро "BMW" планира да ја заокружи својата понуда на моделот Mini, па ќе ги лансира рестилизираните верзии - Mini One и Mini Cooper D. Двете варијанти ќе бидат премиерно прикажани на претстојниот Авто салон во Женева. Mini One ќе стане "влезна верзија" во популарната гама Mini, а ќе има бензински мотор од 1,4 литри со 95 кс. Фабриката наведува дека со овој погонски агрегат, Mini One ќе забрзува за 10,9 секунди од 0 до 100 км/ч и ќе развива максимална брзина од 185 км/ч. Верзијата Cooper D ќе ја движи сосема нов турбо дизел, со работна зафатнина од 1,6 литри со



ФЛЕШ ВЕСТИ

FERRARI СЛАВИ 60 ГОДИНИ

Годинава "Ferrari" ќе одбележи 60 години од своето постоење. Истата пригода ќе се искористи и за лансирање на специјалната серија од моделот 612 Scaglietti. Специјалното издание на автомобилот се истакнува со двобојната каросерија, која евоцира спомени од славното минато на фабриката. Повеќебојната комбинација е применета и во ентериерот, а главна атракција е електричниот панорамски кров. Освен ова, секој примерок ќе добие и уникатен амблем од "Ferrari" на кој ќе бидат истакнати разни ознаки поврзани со најзначајните модели од неговата историја. По повод 60-годишнината, деновите во Абу Даби "Ferrari" организира и маратон на кој учествуваат повеќе од 10.000 автомобили од оваа марка. Караванот ќе мине низ 50 држави - од Кина, Австралија, Африка и Америка сè до европските земји.

"VOLKSWAGEN" ГО КУПУВА ПРОТОН

Службена потврда сè уште нема, но наводно "Volkswagen" е новиот сопственик на малезискиот "Протон". Германците ја победиле конкуренцијата од "PSA" и "General Motors". "Volkswagen" го потпишал договорот со кој планира да го откупи контролниот пакет акции во малезиската компанија "Протон", кои досега биле во државна сопственост. Иако службената најава е како резултат на "приватизацијата", која сега се случува во Малезија, веќе во јавноста се појавиле и неслужбени информации според кои гигантот од "Wolfsburg" добил откуп за повеќе од 51 отсто од Протоновите акции, што е доволно за целосна контрола над малезискиот производител на автомобили.